

сè kryer të kontributit/eve nga sigurimi i detyrueshëm social në pajtim me ligjin në bazë të të dhënave të siguruara nga Drejtoria e të Hyrave Publike.

Neni 6

Listën me klasat në të cilat janë përmbajtur veprimtaritë prodhuese nga Klasifikimi nacional i veprimtarive Rev.2, e përcakton ministri kompetent për punët nga sfera e punës.

Neni 7

(1) Asistenca e të rinjve është 3.000 denarë për kohë të plotë të punës, në të cilën paguhet tatim mbi të ardhura personale dhe paguhet një herë në muaj në llogari të transakcionit të personit të ri më së voni deri më 25-tin e muajit për muajin/të paraprak/ë.

(2) Të drejtën e asistencës së të rinjve personi i ri e realizon pas kërkesës së parashtruar në Qendrën kompetente për punësim, sipas vendit të jetesës të personit të ri, nëse personi i ri i plotëson kushtet e përcaktuara me këtë ligj.

(3) Agjencia në procedurën pas kërkesës nga paragrafi (2) i këtij neni me detyrë zyrtare siguron të dhëna për plotësimin e kushteve nga neni 4 i këtij ligji, në bazë të evidencës së fletëparaqitjeve të regjistruara në sigurimin e detyrueshëm social të cilën Agjencia e mban në pajtim me ligjin.

(4) Të dhënat për plotësimin e kushteve nga neni 5 i këtij ligji për rrogë të paguar personit të ri nga punëdhënësi, Agjencia i siguron me detyrë zyrtare nga Drejtoria për të Hyra Publike.

(5) Agjencia, të dhënat për veprimtari kryesore prodhuese i siguron me detyrë zyrtare nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në bazë të shifrës së evidentuar të të hyrave (kryesore).

(6) Agjencia të dhënat për personat e përfshirë në sigurimin e detyrueshëm social si bujq individualë, i siguron me detyrë zyrtare nga Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë së Veriut dhe/ose Fondi për Sigurim Shëndetësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

(7) Agjencia të dhënat nga paragrafët (4), (5) dhe (6) të këtij neni i siguron përmbledhtas për të gjitha kërkesat e parashtruara një herë në muaj, para afatit të përcaktuar për pagesë në paragrafin (1) të këtij neni.

(8) Asistenca e një rinjve nga paragrafi (1) i këtij neni, paguhet deri në ndërprerjen e sigurimit të detyrueshëm social në bazë të punësimit ose vetëpunësimit, përkatësisht ndërprerjen e sigurimit të detyrueshëm social si bujq individual, e më së shumti deri në mbushjen e 23 viteve të personit të ri.

(9) Agjencia kryen kontrollin e plotësimit të kushteve për pagesë me detyrë zyrtare, nëpërmjet sigurimit të të dhënave nga paragrafët (4), (5) dhe (6) të këtij neni.

(10) Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës nga paragrafi (2) i këtij neni, i përcakton ministri kompetent për çështje nga sfera e punës në pajtim me ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës.

Neni 8

(1) Pas kërkesës nga neni 7 paragrafi (2) të këtij neni, Qendra kompetente për punësim miraton aktvendim në afat prej 30 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës.

(2) Për aktvendimin nga paragrafi (1) i këtij neni, mund të parashtrohet ankesë në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.

Neni 9

Mbikëqyrje mbi zbatimin e këtij ligji kryen Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.

Neni 10

(1) Akti nënligjor miratimi i të cilit është përcaktuar me këtë ligj do të miratohet në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Lista nga neni 6 i këtij ligji, do të përcaktohet në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut", ndërsa do të zbatohet nga 1 dhjetori 2019 deri më 30 nëntor 2022.

331.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градење,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јануари 2020 година.

Бр. 08-811/1
23 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Ство Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ

Член 1

Во Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 244/19), во членот 4-а став (6), член 13-а, член 13-б ставови (2) и (9), член 15 став (2), член 38 ставови (2), (4) и (7), член 41-а став (2), член 42 ставови (1), (2), (3), (4) и (5), член 53 став (3) и во членот 55 ставови (1) и (5) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во член 57 во ставот (1) по зборовите: „градби за производство на електрична енергија од обновливи извори“ се додаваат зборовите: „биогориво, биомаса, ветерина, сончева, геотермална енергија и хидроенергија“, а зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Во ставот (2) по зборовите: „градби за производство на електрична енергија од обновливи извори“ се додаваат зборовите „биогориво, биомаса, ветерина, сончева, геотермална енергија и хидроенергија“.

Член 3

Во член 58 во ставовите (3) и (5) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 4

Во член 59 став (2) алинејата 5 се менува и гласи:

„- геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште или геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште односно градежната парцела во кој е запишано правото на сопственост на барателот од најмалку 90% од градежната парцела а преостанатиот дел од градежната парцела е сопственост на Република Северна Македонија, доколку површината за градење и пристапот до површината за градење е во делот од градежната парцела што е во сопственост на барателот.“.

Во ставот (17) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

По ставот (20) се додаваат два нови става (21) и (22), кои гласат:

„(21) Доколку во постапка за одобрение за градење се врши приклучување на градби на постојни преносни и дистрибутивни далноводи и трафостаници за кои операторот на дистрибутивниот или преносниот систем не располага со доказ дека истите се изградени согласно со закон, инвеститорот е должен да достави како доказ согласност од операторот на чија мрежа се приклучува и изјава заверена кај нотар дадена под полна материјална и кривична одговорност во прилог на согласноста, со која операторот потврдува дека постојните преносни и дистрибутивни далноводи и трафостаници се негова сопственост или негово основно средство за работа.

(22) Согласноста и изјавата од ставот (21) на овој член, операторот на дистрибутивниот или преносниот систем по доставено барање на инвеститорот задолжително ја доставува во рок од седум дена.“.

Член 5

Во член 59-а став (1), член 59-ж и во членот 62-а став (4) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 6

Членот 68 се менува и гласи:

„(1) Инвеститорот е должен градбите од прва и втора категорија да ги изградат во рок не подолг од десет години, од денот на правосилноста на одобрението за градење.

(2) По исклучок од став (1) на овој член за линиски инфраструктурни градби, за функционални делови од инфраструктурни градби како и за инфраструктурни градби составени од повеќе делови од кои најмалку еден дел претставува линиска инфраструктура од членот 57 ставови (1) и (2) на овој закон, надлежниот орган може на барање на инвеститорот најдоцна во рок од три месеци пред истекот на рокот од ставот (1) на овој член со решение да му го продолжи рокот за завршување на изградбата за најмногу пет години од рокот утврден во ставот (1) на овој член.

(3) Формата и содржината на образецот на барањето за продолжување на рокот од ставот (2) на овој член и потребната документација, како и формата и содржината на решението од ставот (2) од овој член, ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.“.

Член 7

Во член 73 став (4), член 74 ставови (2) и (11) и во членот 78-а став (4) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 8

Членот 78-б се менува и гласи:

„(1) Доколку при изградба на државен пат или железничка пруга е потребно да се изврши дислокација на далновод, трафостаница, нафтовод, продуктовод, магистрален гасовод, магистрален топловод, се спроведува постапка за дислокација.

(2) Дислокацијата на објектот од ставот (1) на овој член се спроведува врз основа на одобрен проект за дислокација.

(3) За одобрување на проект за дислокација на објектот од ставот (1) на овој член кој е предмет на дислоцирање, сопственикот односно операторот на објектот кој треба да се дислоцира поднесува барање до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, кон кое се доставува проект за дислокација со позитивен извештај за ревизија на истиот, со изјава заверена на нотар дадена под полна материјална и кривична одговорност од сопственикот односно операторот дека објектот од ставот (1) на овој член за кој поднесува барање за дислокација е негова сопственост или е во негово владение.

(4) Надлежниот орган од ставот (3) на овој член, должен е во рок од пет работни дена да донесе решение за одобрување на проектот за дислокација на објектот од ставот (1) на овој член и да го завери проектот со заверка и печат или да достави известување за констатирани недостатоци до подносителот на барањето. Доколку подносителот на барањето за одобрување на проектот за дислокација на објектот од ставот (1) на овој член не ги отстрани констатирани недостатоци во рок од десет работни дена од приемот на известувањето за констатирани недостатоци, надлежниот орган од ставот (3) на овој член донесува решение за одбивање на барањето.

(5) Техничкиот преглед на дислоцираниот објект од ставот (1) на овој член, го врши надзорен инженер со овластување А за вршење на надзор над изградбата на градби и истите се ставаат во употреба по изготвување на извештај за извршен технички преглед согласно со членот 90 ставот (3) од овој закон, во кој е констатирано дека објектот е изграден согласно со проектот за дислокација и дека може да се стави во употреба.

(6) Правосилното решение за одобрување на проектот за дислокација на објектот од ставот (1) на овој член претставува правен основ за прибележување, предбележување и укнижување на правото на сопственост на делот од објектот кој се дислоцира во јавната книга за запишување на правата на недвижности.

(7) Доколку земјиштето на кое е предвидено да се изведе дислоцираниот објект од став (1) на овој член е во сопственост на физички или правни лица, сопственикот односно операторот на објектот од ставот (1) на овој член кој треба да се дислоцира е должен по донесување на решението за одобрување на проектот за дислокација да обезбеди договор за долготраен закуп за земјиштето склучен со сопственикот на земјиштето или согласност од сопственикот на земјиштето за поставување, односно изградба на објектот кој треба да се дислоцира или да заснова право на службеност на предметното земјиште или во постапка за експропријација да е донесена одлука за воведување во владение на земјиштето согласно со Законот за експропријација, а во спротивно дислоцираниот објект од ставот (1) на овој член не може да се стави во употреба.

(8) Дислоцираниот објект од ставот (1) на овој член за кој е изготвен извештај за извршен технички преглед согласно со членот 90 став (3) од овој закон, во кој е констатирано дека дислоцираниот објект од ставот (1) на овој член е изграден согласно со проектот за дислокација, а за кои во постапка на експропријација е донесена одлука за воведување во владение на земјиштето согласно со Законот за експропријација, може да се стави во употреба, но не може да се запише во јавната книга за недвижности се до решавање на имотно-правните односи со сопственикот на земјиштето на кое истите се изградени.

(9) Дислокацијата на објектот од ставот (1) на овој член при изградба на државен пат или железничка пруга претставува јавен интерес.

(10) Формата и содржината на проектот за дислокација на објект од ставот (1) на овој член и на решението за одобрување на проектот за дислокација на објектот од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.“

Член 9

Во член 79 став (1) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 10

Во член 87 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Во случаите од членот 59 став (2) алинеја 5 од овој закон, кога градежната парцела е најмалку 90% сопственост на барателот во постапката за одобрение за градење, градбата ќе се стави во употреба по регулирање на имотноправните односи на целата градежна парцела, најдоцна до поднесување на одобрението за употреба односно до подготвување на извештајот за извршен технички преглед од надзорен инженер со доставување на доказот за сопственост за целата градежна парцела согласно со изводот од урбанистички план и геодетскиот елаборат за нумерички податоци до надлежниот орган.“

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10) стануваат ставови (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11).

Член 11

Во член 88 во ставот (3) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

По ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7), кои гласат:

„(6) Доколку во постапка за одобрение за употреба се врши приклучување на градби на постојни преносни и дистрибутивни далноводи и трафостаници за кои операторот на дистрибутивниот или преносниот систем не располага со доказ дека истите се изградени согласно со закон, инвеститорот е должен да достави како доказ согласност од операторот на чија мрежа се приклучува и изјава заверена кај нотар дадена под полна материјална и кривична одговорност во прилог на согласноста, со која операторот потврдува дека постојните преносни и дистрибутивни далноводи и трафостаници се негова сопственост или негово основно средство за работа.

(7) Согласноста и изјавата од ставот (6) на овој член, операторот на дистрибутивниот или преносниот систем по доставено барање на инвеститорот задолжително ја доставува во рок од седум дена.“

Член 12

Во член 90 став (6), член 92 став (3), член 96 став (4), член 101-а став (3), член 110, член 123 став (3) и во членот 124 став (2) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 13

Во членот 128-б зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Во ставот (2) зборот „три“ се заменува со зборот „два“.

Во ставот (3) точката 2) се менува и гласи:

„2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна затвор или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;“

Во став (3) точката 3) се менува и гласи:

„3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - Градежен или Архитектонски факултет;“

Точката 4) се менува и гласи:

„4) има најмалку шест години работно искуство по дипломирањето, во соодветната област;“

Во точка 5) алинеја 6 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 6), која гласи:

„6) поседува потврда за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.“

Член 14

Во членот 129 ставовите (2), (3), (4) и (5) се бришат.

Член 15

Членот 130 се менува и гласи:

„(1) Градежен инспектор и овластен градежен инспектор, може да биде лице кое:

- е државјанин на Република Северна Македонија,
- е полнолетно,
- има општа здравствена способност,
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на професија, дејност или должност,

- стручни квалификации за сите нивоа од категорија Б - ниво на квалификација VIА според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен Градежен или Архитектонски факултет, стручни квалификации за нивото В1 - ниво на квалификација VIА според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен Градежен или Архитектонски факултет и за нивоата В2, В3 и В4 - ниво на квалификација VIБ според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен Градежен или Архитектонски факултет,

- работно искуство: за Б1 - најмалку шест години работно искуство по дипломирањето, од кои најмалку две години како инспектор, за Б2 - најмалку пет години работно искуство по дипломирањето, од кои најмалку две години како инспектор и за Б3 и Б4 - најмалку четири години работно искуство по дипломирањето, од кои најмалку една година како инспектор, а за ниво В1 - најмалку три години работно искуство по дипломирањето, за ниво В2 - најмалку две години работно искуство по дипломирањето, за ниво В3 - најмалку една година работно искуство по дипломирањето и за ниво В4 - со или без работно искуство по дипломирањето,

- општи работни компетенции за сите нивоа согласно со Рамката на општи работни компетенции,

- поседува потврда за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски),

- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба и

- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места.

(2) Постапката за пополнување на работно место за овластен градежен инспектор во општината односно градот Скопје се спроведува согласно со Законот за инспекциски надзор.“

Член 16

Членот 130-а се менува и гласи:

„Директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам ги врши следниве работи:

1) ја координира и организира работата на инспекторатот;

2) го претставува инспекторатот;

3) презема правни дејствија во име и за сметка на инспекторатот;

4) обезбедува услови за ефикасна примена на законите и прописите кои се однесуваат на инспекцискиот надзор;

5) одлучува за правата и обврските на вработените во инспекторатот;

6) обезбедува услови за стручно усовршување и специјализирана обука на инспекторите;

7) донесува акти за внатрешна организација и систематизација на работни места во инспекторатот;

8) донесува програмски и извештајни документи, вклучително:

- стратешки план на инспекторатот,

- годишен план за работа на инспекторатот,

- годишна програма за специјализирана обука на инспекторите,

- шестмесечен извештај за работа на секој инспектор,

- месечен план за работа на секој инспектор и

- други документи и акти предвидени со овој или друг закон;

9) донесува и други акти за кои е овластен и

10) обезбедува јавност во работењето на инспекторатот.“

Член 17

Членот 130-б се брише.

Член 18

Насловот пред членот 132-а и членот 132-а се бришат.

Член 19

Членот 132-б се брише.

Член 20

Членот 137 се менува и гласи:

„(1) При вршење на инспекцискиот надзор инспекторите од членот 128 став (1) од овој закон изрекуваат инспекциски мерки за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци согласно со Законот за инспекциски надзор.

(2) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот утврди недостатоци, а во случај кога ќе оцени дека тоа е оправдано, може со решение да изрече опомена и определува рок во кој субјектот на инспекциски надзор е должен да ги отстрани неправилностите и недостатоците, утврдени со записник.

(3) Кога утврдените неправилности и недостатоци можат да предизвикаат или предизвикуваат непосредна опасност по животот и здравјето на луѓето или финансиска штета или штета по имотот од поголема вредност или загрозување на животната средина или загрозување на јавниот интерес, инспекторот со решение изрекува инспекциска мерка, како задолжување, наредба, забрана и друга мерка, доколку е утврдена со посебен закон, со која најсоодветно ќе се постигне целта на инспекцискиот надзор.

(4) Против решението на инспекторите од членот 128 став (1) од овој закон, може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до надлежниот орган за одлучување во втор степен.

(5) Жалбата изјавена против решението на инспекторите од членот 128 став (1) од овој закон, не го одлага извршувањето на решението.

(6) За изречените опомени од ставот (2) на овој член, инспекторите од членот 128 став (1) на овој закон водат евиденција.

(7) Формата и содржината на евиденцијата од ставот (6) на овој член ја утврдува директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.“

Член 21

Во член 143 став (1), член 144 став (5), член 145 став (6) и во членот 148 став (7) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 22

Во член 150 во ставот (1) зборовите: „7.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „5.000 до 6.000 евра“.

Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:

„(2) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.

(3) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на физичко лице - инвеститор.“

Член 23

Во член 151 во ставот (1) зборовите: „4.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „3.000 до 4.000 евра“.

Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:

„(2) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.

(3) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на физичко лице - инвеститор.“

Член 24

Во член 151-а во ставот (1) зборовите: „9.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „5.000 до 7.000 евра“.

Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:

„(2) Глоба во висина од 450 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.

(3) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на физичко лице - инвеститор.“

Член 25

Во членот 151-б во ставот (1) зборовите: „3.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „2.000 до 3.000 евра“.

Член 42

Во член 157 зборовите: „2.500 до 4.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „500 евра“.

Член 43

Во член 158 зборовите: „9.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „6.000 до 9.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 44

Во член 159 зборовите: „2.500 до 4.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „500 евра“.

Член 45

Во член 159-а во ставот (1) зборовите: „17.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „6.000 до 10.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во субјектот кој врши научноистражувачка дејност - научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија.“

Во ставот (3) зборовите: „5.000 до 8.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „500 евра“.

Член 46

Во член 159-б во ставот (1) зборовите: „5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „2.000 до 3.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 47

Во член 159-в зборовите: „1.000 до 2.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 евра“.

Член 48

Во член 160 во ставот (1) зборовите: „5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „4.000 до 5.000 евра“.

Во став (2) зборовите: „1.000 до 2.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 евра“.

Во став (3) зборовите: „3.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „2.000 до 3.000 евра“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставовите (1) и (3) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 49

Во член 160-а во ставот (1) зборовите: „2.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „1.500 до 2.000 евра“.

Во став (2) зборовите: „600 до 1.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 евра“.

Во став (3) зборовите: „1.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „700 до 1.000 евра“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставовите (1) и (3) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 50

Во член 161 во ставот (1) зборовите: „5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „4.000 до 5.000 евра“.

Во ставот (2) зборовите: „1.000 до 2.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 евра“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 51

Во член 161-а во ставот (1) зборовите: „7.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „5.000 до 7.000 евра, а зборовите: „и на трговец поединец“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Во ставот (3) зборовите: „2.000 до 3.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 евра“.

Член 52

Во член 161-б во ставот (1) зборовите: „7.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „5.000 до 7.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Во став (3) зборовите: „2.000 до 3.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 евра“.

Во став (4) зборовите: „6.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „4.000 до 6.000 евра“.

Член 53

Во член 161-в во ставот (1) зборовите: „12.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „6.000 до 10.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Во ставот (3) зборовите: „3.500 до 6.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 евра“.

Член 54

Во членот 162 во ставот (1) зборовите: „2.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „1.000 до 2.000 евра“.

Во ставот (2) зборовите: „100 до 500 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 евра“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 55

Во член 162-а во ставот (1) зборовите: „5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „3.000 до 5.000 евра“.

Во ставот (2) зборовите: „1.500 до 2.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 евра“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 56

Во член 162-б во ставот (1) зборовите: „15.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „6.000 до 10.000 евра“.

Во ставот (2) зборовите: „5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „2.500 до 5.000 евра“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставовите (1) и (2) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 57

Во член 163 во ставот (2) зборовите: „2.000 до 3.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.

Во ставот (3) зборовите: „3.000 до 5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.

Во став (4) зборовите: „1.000 до 2.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.

Во став (5) зборовите: „3.000 до 5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.

Во став (6) зборовите: „3.000 до 5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.

Во став (7) зборовите: „3.000 до 5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.

Во став (8) зборовите: „3.000 до 6.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.

Во став (9) зборовите: „3.000 до 5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.

Во став (10) зборовите: „1.000 до 2.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.

Во став (11) зборовите: „3.000 до 5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.

Во ставот (12) зборовите: „1.000 до 2.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.

Во став (13) зборовите: „500 до 1.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.

Член 58

Во член 163-а во ставот (1) зборовите: „3.000 до 5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „500 евра“.

Член 59

Во членот 163-б ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Против одлуката на Комисијата од ставот (1) на овој член, може да се поведе постапка пред надлежен орган согласно со Законот за прекршоците.“

Член 60

Членот 165 се менува и гласи:

„(1) За прекршоците предвидени со овој закон, инспекторите од членот 128 став (1) од овој закон, пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд односно прекршочен орган ќе спроведат постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог согласно со Законот за прекршоците.

(2) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.“

Член 61

Членот 165-а се менува и гласи:

„Одмерувањето на висината на глобите кои се пропишани согласно со овој закон се врши согласно со Законот за прекршоците.“

Член 62

(1) Одредбите од членот 6 од овој закон со кои се менува членот 68 од законот се применуваат и за одобрената за градење издадени до денот на влегувањето во сила на овој закон, согласно Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 51/2005, 82/2008 и 106/2008) и Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број

130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 244/19).

(2) За линиски инфраструктурни градби, за функционални делови од инфраструктурни градби како и за инфраструктурни градби составени од повеќе делови од кои најмалку еден дел претставува линиска инфраструктура од членот 57 ставови (1) и (2) на овој закон, а за кои е изминат рокот за изградба од денот на правосилноста на одобрието за градење, инвеститорот може во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, да поднесе барање за утврдување на нов рок за изградба на градбата но најмногу за пет години, при што не смее да се надмине периодот од 15 години од денот на правосилноста на одобрието за градење за кое е изминат рокот за изградба.

Член 63

Подзаконските прописи утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 64

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR NDËRTIM

Neni 1

Në Ligjin për ndërtim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 244/19), në nenin 4-a paragrafin (6), nenin 13-a, nenin 13-b paragrafët (2) dhe (9), nenin 15 paragrafin (2), nenin 38 paragrafët (2), (4) dhe (7), nenin 41-a paragrafi (2), nenin 42 paragrafët (1), (2), (3), (4) dhe (5), nenin 53 paragrafi (3) dhe nenin 55 paragrafët (1) dhe (5) fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 2

Në nenin 57 në paragrafin (1) pas fjalëve: “ndërtime për prodhimin e energjisë elektrike nga burime të ripërtëritura” shtohen fjalët: “biokarburant, biomasa, energji e erës, e diellit, gjeotermale dhe hidroenergji”, ndërsa fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Në paragrafin (2) pas fjalëve: “Ndërtime për prodhimin e energjisë elektrike nga burime të ripërtëritura” shtohen fjalët: “biokarburant, biomasa, energji e erës, e diellit, gjeotermale dhe hidroenergji”.

Neni 3

Në nenin 58 në paragrafët (3) dhe (5) fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 4

Në nenin 59 paragrafi (2) alineja 5 ndryshohet si vijon:
 “- elaborat gjeodezik për të dhëna numerike për tokë ndërtimore ose elaborat gjeodezik për të dhëna numerike për tokë ndërtimore në të cilin është regjistruar e drejta e pronësisë së kërkuarit prej së paku 90% të parcelës ndërtimore ndërsa pjesa tjetër e parcelës ndërtimore është pronësi e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nëse sipërfaqja për ndërtim dhe qasja në sipërfaqen për ndërtim është në pjesën e parcelës ndërtimore që është në pronësi të kërkuarit.”.

Në paragrafin (17) fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Pas paragrafit (20) shtohen dy paragrafë të rinj (21) dhe (22) si vijojnë:

“(21) Nëse në procedurë për leje për ndërtim bëhet përshtatja e ndërtimeve të largpërçuesve dhe trafostacioneve ekzistuese bartëse dhe shpërndarëse për të cilat operatori i sistemit shpërndarës ose bartës nuk ka në dispozicion dëshmi se të njëjtat janë ndërtuar në pajtim me ligj, investuesi është i detyruar të dorëzojë si dëshmi pëlqim nga operatori në të cilin rrejt lidhet dhe deklaratë të verifikuar të noteri të dhënë nën përgjegjësi të plotë materiale dhe penale në shtojcë të pëlqimit, me të cilin operatori vërteton se largpërçuesit dhe trafostacionet ekzistuese bartëse dhe shpërndarëse janë pronësi e tij ose mjet i tij themelor për punë.

(22) Pëlqimin dhe deklaratën nga paragrafi (21) i këtij neni, operatori i sistemit shpërndarës ose bartës pas kërkesës së dorëzuar të investitorit detyrimisht e dorëzon në afat prej shtatë ditësh.”.

Neni 5

Në nenin 59-a paragrafin (1), nenin 59-zh dhe në nenin 62-a paragrafin (4) fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 6

Neni 68 ndryshohet si vijon:

“(1) Investitori është i detyruar ndërtimet nga kategoria e parë dhe e dytë t'i ndërtojë në afat jo më të gjatë se dhjetë vjet, nga dita e plotfuqishmërisë së lejes për ndërtim.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni për ndërtime infrastrukturore të linjës, për pjesë funksionale nga ndërtimet infrastrukturore si dhe për ndërtime infrastrukturore të përbërë prej më shumë pjesë nga të cilat së paku një pjesë paraqet infrastrukturë të linjës nga neni 57 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji, organi kompetent mund të kërkojë nga investitori më së voni në afat prej tre muaj para kalimit të afatit nga paragrafi (1) i këtij neni me aktvendim t'ia vazhdojë afatin për përfundimin e ndërtimit për së paku pesë vjet nga afati i përcaktuar në paragrafin (1) të këtij neni.

(3) Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës për vazhdimin e afatit nga paragrafi (2) i këtij neni dhe dokumentacionin e nevojshëm, si dhe formën dhe përmbajtjen nga paragrafi (2) i këtij neni, i përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës.”.

Neni 7

Në nenin 73 paragrafi (4), nenin 74 paragrafët (2) dhe (11) dhe në nenin 78-a paragrafin (4) fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 8

Neni 78-b ndryshohet si vijon:

“(1) Nëse gjatë ndërtimit të rrugës shtetërore ose hekurudhës është e nevojshme të kryhet dislokacioni i largpërçuesit, trafostacionit, naftëpërçuesit, produktpërçuesit, gazpërçuesit magjstral, zbatohet procedura për dislokim.

(2) Dislokacioni i objektit nga paragrafi (1) i këtij neni zbatohet në bazë të projektit të miratuar për dislokim.

(3) Për miratimin e projektit për dislokimin e objektit nga paragrafi (1) i këtij neni i cili është lëndë e dislokimit, pronari përkatësisht operatori i objektit i cili duhet të dislokohet paraqet kërkesë te organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës, me të cilën dorëzohet projekt për dislokim me raport pozitiv për revizionin e të njëjtit, me deklaratë të verifikuar në noter të dhënë nën përgjegjësi të plotë materiale dhe penale nga pronari përkatësisht operatori se objekti nga paragrafi (1) i këtij neni për të cilin paraqet kërkesë për dislokim është pronësi e tij ose është në zotërim të tij.

(4) Organi kompetent nga paragrafi (3) i këtij neni, është i detyruar në afat prej pesë ditë pune të miratojë aktvendim për miratimin e projektit për dislokim të objektit nga paragrafi (1) i këtij neni dhe ta verifikojë projektin me verifikim dhe vulë ose të dorëzojë njoftim për mangësi të konstatuara te parashtruesi i kërkesës. Nëse parashtruesi i kërkesës për miratimin e projektit për dislokim të objektit nga paragrafi (1) i këtij neni nuk i mënjanon mangësitë e konstatuara në afat prej dhjetë ditë pune nga pranimi i njoftimit për mangësi të konstatuara, organi kompetent nga paragrafi (3) i këtij neni miraton aktvendim për refuzimin e kërkesës.

(5) Kontrollin teknik të objektit të dislokuar nga paragrafi (1) i këtij neni, e kryen inxhinieri kompetent me autorizim A për kryerjen e mbikëqyrjes mbi ndërtimin e ndërtimeve dhe të njëjtat vendosen në përdorim pas përpilimit të raportit për kontroll teknik të kryer në pajtim me nenin 90 paragrafin (3) të këtij ligji, në të cilin është konstatuar se objekti është ndërtuar në pajtim me projektin për dislokim dhe se mund të vendoset në përdorim.

(6) Aktvendimi i plotfuqishëm për miratimin e projektit për dislokim të objektit nga paragrafi (1) i këtij neni paraqet bazë juridike për shënimin, parashënimin dhe revokimin e të drejtës së pronësisë së pjesës nga objekti i cili dislokohet në librin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmërive.

(7) Nëse toka në të cilën është paraparë të realizohet objekti i dislokuar nga paragrafi (1) i këtij neni është në pronësi të personave fizikë ose juridikë, pronari ose operatori i objektit nga paragrafi (1) i këtij neni i cili duhet të dislokohet është i detyruar pas miratimit të aktvendimit për aprovimin e projektit për dislokim të sigurojë marrëveshje afatgjate të qirasë të lidhur me pronarin e tokës ose me pëlqimin e pronarit të tokës për vendosjen, përkatësisht ndërtimin e objektit që duhet të dislokohet ose të themelojë të drejtën e zyrtarizimit të tokës në fjalë ose në procedurën për eksproprijim të jetë miratuar vendimi për vendosjen në posedim të tokës në pajtim me Ligjin për eksproprijim, ndërsa në të kundërtën objekti i dislokuar nga paragrafi (1) i këtij neni nuk mund të vihet në përdorim.

(8) Objekti i dislokuar nga paragrafi (1) i këtij neni për të cilin është përpiluar raport për kontroll teknik të kryer në pajtim me nenin 90 paragrafin (3) të këtij ligji, në të cilin është konstatuar se objekti i dislokuar nga paragrafi (1) i këtij neni është ndërtuar në pajtim me projektin për dislokim, ndërsa për të cilat në procedurë të eksproprijimit është miratuar vendim për vendosje në posedim të tokës në pajtim me Ligjin për eksproprijim, mund të vihet në përdorim, por nuk mund të regjistrohet në librin publik të patundshmërive deri në zgjidhjen e marrëdhënieve pronësore-juridike me pronarin e tokës në të cilën të njëjtat janë ndërtuar.

(9) Dislokimi i objektit nga paragrafi (1) i këtij neni gjatë ndërtimit të rrugës shtetërore ose hekurudhës paraqet interes publik.

(10) Formën dhe përmbajtjen e projektit për dislokim të objektit nga paragrafi (1) i këtij neni dhe të aktvendimit për miratimin e projektit për dislokim të objektit nga paragrafi (1) i këtij neni i përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës.”.

Neni 9

Në nenin 79 paragrafi (1) fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 10

Në nenin 87 pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

“(2) Në rastet nga neni 59 paragrafi (2) alineja 5 të këtij ligji, kur parcela ndërtimore është së paku 90% pronësi e kërkuësit në procedurën për miratimin e ndërtimit, ndërtimi do të vendoset në përdorim pas rregullimit të marrëdhënieve pronësore-juridike në tërë parcelën ndërtimore, më së voni deri në parashtrimin e miratimit për përdorim përkatësisht deri në përpilimin e raportit për kontroll teknik të kryer nga inxhinieri mbikëqyrës me dorëzimin e provës për pronësi për tërë parcelën ndërtimore në pajtim me ekstraktin nga plani urbanistik dhe elaboratin për të dhëna numerike të organi kompetent.”.

Paragrafët (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dhe (10) bëhen paragrafë (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) dhe (11).

Neni 11

Në nenin 88 në paragrafin (3) fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Pas paragrafit (5) shtohen dy paragrafë të rinj (6) dhe (7), si vijojnë:

“(6) Nëse në procedurën për miratimin për përdorim bëhet lidhja e ndërtimeve të largpërçuesve dhe trafostacioneve ekzistuese bartëse dhe shpërndarëse për të cilat operatori i sistemit shpërndarës ose bartës nuk ka në dispozicion provë se të njëjtat janë lëshuar në pajtim me ligj, investitori është i detyruar të dorëzojë si provë pëlqim nga operatori në të cilin rrjet lidhet dhe deklaratë të verifikuar të noteri të dhënë nën përgjegjësi të plotë materiale dhe penale në shtojcë të pëlqimit, me të cilën operatori vërteton se largpërçuesit dhe trafostacionet ekzistuese bartëse dhe shpërndarëse janë pronësi e tij ose mjet i tij themelor për punë.

(7) Pëlqimin dhe deklaratën nga paragrafi (6) i këtij neni, operatori i sistemit shpërndarës ose bartës pas kërkesës së dorëzuar të investitorit detyrimisht e dorëzon në afat prej shtatë ditësh.”.

Neni 12

Në nenin 90 paragrafin (6), nenin 92 paragrafin (3), nenin 96 paragrafin (4), nenin 101-a paragrafin (3), nenin 110, nenin 123 paragrafin (3) dhe në nenin 124 paragrafin (2) fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 13

Në nenin 128-b fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Në paragrafin (2) fjala “tre” zëvendësohet me fjalën “dy”.

Në paragrafin (3) pika 2) ndryshohet si vijon:

“2) në momentin e emërimit me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim me burg ose sanksion kundërvajtës ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës;”.

Në paragrafin (3) pika 3) ndryshohet si vijon:

“3) ka fituar së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallën VII/1 të përfunduar - Fakulteti i Ndërtimtarisë ose Fakulteti i Arkitekturës;”.

Pika 4) ndryshohet si vijon:

“4) ka së paku gjashtë vjet përvojë pune pas diplomimit, në sferën adekuatë;”.

Në pikën 5) alinenë 6 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe shtohet pika e re 6) si vijon:

“6) posedon vërtetim për njohjen aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë.”.

Neni 14

Në nenin 129 paragrafët (2), (3), (4) dhe (5) shlyhen.

Neni 15

Neni 130 ndryshohet si vijon:

“(1) Inspektor ndërtimor dhe inspektor i autorizuar ndërtimor, mund të jetë personi i cili:

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,
- është i moshës madhore,
- ka aftësi të përgjithshme shëndetësore,

- nuk i është shqiptuar dënim me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për ndalim të kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës,

- kualifikime profesionale për të gjitha nivelet nga kategoria B - niveli i kualifikimit VIA sipas Kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të fituara sipas SETK ose shkallën VII/1 të përfunduar Fakulteti i Ndërtimtarisë ose i Arkitekturës, kualifikime profesionale për nivelin nga V1 - niveli i kualifikimit VIA sipas Kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të fituara sipas SETK ose shkallën VII/1 të përfunduar Fakulteti i Ndërtimtarisë ose i Arkitekturës dhe për nivelet V2, V3 dhe V4 - niveli i kualifikimit VIB sipas Kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 kredi të fituara sipas SETK ose shkallën VII/1 të përfunduar Fakulteti i Ndërtimtarisë ose i Arkitekturës,

- përvojë pune: për B1 – së paku gjashtë vjet përvojë pune pas diplomimit, nga të cilat së paku dy vjet si inspektor, për B2 – së paku pesë vjet përvojë pune pas diplomimit, nga të cilat së paku dy vjet si inspektor dhe për B3 dhe B4 – së paku katër vjet përvojë pune pas diplomimit, nga të cilat së paku një vit si inspektor, ndërsa për nivelin V1 – së paku tre vjet përvojë pune pas diplomimit, për nivelin V2 - së paku dy vjet përvojë pune pas diplomimit, për nivelin V3 – së paku një vit përvojë pune pas diplomimit dhe për nivelin V4 – me ose pa përvojë pune pas diplomimit,

- kompetenca të përgjithshme pune për të gjitha nivelet në pajtim me Kornizën e kompetencave të përgjithshme të punës,

- posedon vërtetim për njohjen aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë,

- njohje aktive të njëjës prej tre gjuhët më shpesh të përdorura të Unionit Evropian (angleze, frënge ose gjermane),

- ka licencë për inspektor nga sfera e kompetencës së shërbimit inspektues dhe

- i plotëson kushtet tjera të përcaktuara në aktin për sistematizimin e vendeve të punës.

(2) Procedura për plotësimin e vendit të punës për inspektor ndërtimor të autorizuar në komunën përkatësisht qytetin e Shkupit zbatohet në pajtim me Ligjin për mbikëqyrje inspektuese.“.

Neni 16

Neni 130-a ndryshohet si vijon:

“Drejtori i Inspektoratit Shtetëror për Ndërtimtari dhe Urbanizëm i kryen punët në vijim:

- 1) e koordinon dhe organizon punën e inspektoratit;
- 2) e përfaqëson inspektoratit;
- 3) ndërmer veprimtari juridike në emër dhe llogari të inspektoratit;
- 4) siguron kushte për zbatimin efikas të ligjeve dhe rregullave të cilat kanë të bëjnë me mbikëqyrjen inspektuese;
- 5) vendos për të drejtat dhe obligimet e të punësuarve në inspektorat;
- 6) siguron kushte për përsosje profesionale dhe trajnim të specializuar të inspektorëve;
- 7) miraton akte për organizimin dhe sistematizimin e brendshëm të vendeve të punës në inspektorat;
- 8) miraton dokumente nënprogramore dhe raportuese, duke përfshirë edhe:
 - planin strategjik të inspektoratit,
 - plan vjetor për punën e inspektoratit,
 - program vjetor për trajnim të specializuar të inspektorëve,
 - raport gjashtëmujor për punën e secilit inspektor,
 - plan mujor për punën e secilit inspektor dhe
 - dokumente dhe akte tjera të parapara me këtë ose ligj tjetër;
- 9) miraton edhe akte tjera për të cilat është autorizuar dhe
- 10) siguron transparencë në punën e inspektoratit.“

Neni 17

Neni 130-b shlyhet.

Neni 18

Titulli para neni 132-a dhe neni 132-a shlyhen.

Neni 19

Neni 132-b shlyhet.

Neni 20

Neni 137 ndryshohet si vijon:

“(1) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektorët nga neni 128 paragrafi (1) të këtij ligji shqiptojnë masa inspektuese për mënjanimin e parregullsive dhe mangësive të përcaktuara në pajtim me Ligjin për mbikëqyrje inspektuese.

(2) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektori përcakton mangësi, ndërsa në rast kur do të vlerësojë se ajo është e arsyeshme, mundet me aktvendim të shqiptojë vërejtje dhe cakton afat në të cilin subjekti i mbikëqyrjes inspektuese është i detyruar t'i mënjanojë parregullsitë dhe mangësitë, të përcaktuara me procesverbal.

(3) Kur parregullsitë dhe mangësitë e përcaktuara mund të shkaktojnë ose shkaktojnë rrezik të drejtpërdrejtë për jetën dhe shëndetin e njerëzve ose dëm financiar ose dëm të pronës me vlerë të madhe ose rrezikim të mjedisit jetësor ose rrezikim të interesit publik, inspektori me aktvendim shqipton masë inspektuese, si detyrim, urdhër, ndalim dhe masë tjetër, nëse është përcaktuar me ligj të veçantë, me të cilën do të arrihet qëllimi i mbikëqyrjes inspektuese.

(4) Kundër aktvendimit të inspektorëve nga neni 128 paragrafi (1) të këtij ligji, mund të deklarohet ankesë në afat prej 15 ditë nga dita e pranimit të aktvendimit te organi kompetent për vendimmarrje në shkallë të dytë.

(5) Ankesa e deklaruar kundër aktvendimit të inspektorëve nga neni 128 paragrafi (1) të këtij ligji, nuk e prolongon realizimin e aktvendimit.

(6) Për vërejtjet e shqiptuara nga paragrafi (2) i këtij neni, inspektorët nga neni 128 paragrafi (1) të këtij ligji mbajnë evidencë.

(7) Formën dhe përmbajtjen e evidencës nga paragrafi (6) i këtij neni e përcakton drejtori i Inspektoratit Shtetëror për Ndërtimtari dhe Urbanizëm.“.

Neni 21

Në nenin 143 paragrafi (1), nenin 144 paragrafin (5), nenin 145 paragrafin (6) dhe në nenin 148 paragrafin (7) fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 22

Në nenin 150 në paragrafin (1) fjalët: “7.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “5.000 deri 6.000 euro”.

Paragrafët (2) dhe (3) ndryshohen si vijojnë:

“(2) Gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.

“(3) Gjobë në shumë prej 250 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit fizik - investitor.“.

Neni 23

Në nenin 151 në paragrafin (1) fjalët: “4.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “3.000 deri 4.000 euro”.

Paragrafët (2) dhe (3) ndryshohen si vijon:

“(2) Gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.

“(3) Gjobë në shumë prej 250 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit fizik - investitor.“.

Neni 24

Në nenin 151-a në paragrafin (1) fjalët: “9.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “5.000 deri 7.000 euro”.

Paragrafët (2) dhe (3) ndryshohen si vijon:

“(2) Gjobë në shumë prej 450 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.

“(3) Gjobë në shumë prej 250 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit fizik - investitor.“.

Neni 25

Në nenin 151-b në paragrafin (1) fjalët: “3.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “2.000 deri 3.000 euro”.

Paragrafët (2) dhe (3) ndryshohen si vijon:

“(2) Gjobë në shumë prej 450 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.

“(3) Gjobë në shumë prej 250 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit fizik - investitor.“.

Neni 26

Në nenin 152 paragrafi (1) fjalët: “7.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “5.000 deri 7.000 euro”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik.“.

Neni 27

Në nenin 152-a në paragrafin (1) fjalët: “21.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “6.000 deri 10.000 euro”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik.“.

Neni 28

Në nenin 153 fjalët: “2.000 deri 3.500 euro” zëvendësohen me fjalët: “500 euro”.

Neni 29

Në nenin 153-a fjalët: “6.500 deri 10.500 euro” zëvendësohen me fjalët: “500 euro”.

Neni 30

Në nenin 154 në paragrafin (1) fjalët: “7.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “5.000 deri 7.000 euro”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik.”.

Neni 31

Në nenin 154-a në paragrafin (1) fjalët: “21.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “6 000 deri 10.000 euro”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik.”.

Neni 32

Në nenin 155 në paragrafin (1) fjalët: “2.000 deri 3.500 euro” zëvendësohen me fjalët: “500 euro”.

Neni 33

Në nenin 155-a në paragrafin (1) fjalët: “6.500 deri 10.500 euro” zëvendësohen me fjalët: “500 euro”.

Neni 34

Në nenin 156 në paragrafin (1) fjalët: “9.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “6.000 deri 9.000 euro”.

Paragrafët (2) dhe (3) ndryshohen si vijojnë:

“(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik.

(3) Gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet realizuesit inxhinierit për realizim të ndërtimit për kundërvajtjen nga paragrafi (1) pikat 2, 3, 4, 6 dhe 7 të këtij neni.”.

Neni 35

Në nenin 156-a në paragrafin (1) fjalët: “7.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “5.000 deri 7.000 euro”.

Paragrafët (2) dhe (3) ndryshohen si vijojnë:

“(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik.

(3) Gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet inxhinierit për realizim të ndërtimit për kundërvajtjen nga paragrafi (1) pikat 1, 2, 3, 4 dhe 5 të këtij neni.”.

Neni 36

Në nenin 156-b paragrafin (1) fjalët: “4.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “3.000 deri 4.000 euro”.

Paragrafët (2) dhe (3) ndryshohen si vijojnë:

“(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik.

(3) Gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet inxhinierit për realizim të ndërtimit për kundërvajtjen nga paragrafi (1) pikat 1, 2, 3, 4 dhe 5 të këtij neni.”.

Neni 37

Në nenin 156-v në paragrafin (1) fjalët: “17.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “6.000 deri 10.000 euro”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik.”.

Neni 38

Në nenin 156-g në paragrafin (1) fjalët: “5.000 deri 8.500 euro” zëvendësohen me fjalët: “500 euro”.

Neni 39

Në nenin 156-gj në paragrafin (1) fjalët: “17.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “6.000 deri 10.000 euro”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik.”.

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

(3) Gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet inxhinierit për realizim të ndërtimit për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni.”.

Neni 40

Në nenin 156-e fjalët: “17.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “6.000 deri 10.000 euro”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik.”.

Neni 41

Në nenin 156-zh fjalët: “5.000 deri 8.500 euro” zëvendësohen me fjalët: “500 euro”.

Neni 42

Në nenin 157 fjalët: “2.500 deri 4.500 euro” zëvendësohen me fjalët: “500 euro”.

Neni 43

Në nenin 158 fjalët: “9.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “6.000 deri 9.000 euro”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik.”.

Neni 44

Në nenin 159 fjalët: “2.500 deri 4.500 euro” zëvendësohen me fjalët: “500 euro”.

Neni 45

Në nenin 159-a në paragrafin (1) fjalët: “17.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “6.000 deri 10.000 euro”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në subjektin që kryen veprimtari shkencore hulumtuese - institut shkencor i specializuar në fushën e mbrojtje së ndërtimeve nga ndikimet sizmike.”

Në paragrafin (3) fjalët: “5.000 deri 8.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “500 euro”.

Neni 46

Në nenin 159-b paragrafi (1) fjalët: “5.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “2.000 deri 3.000 euro”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik.”.

Neni 47

Në nenin 159-v fjalët: "1.000 deri 2.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "250 euro".

Neni 48

Në nenin 160 në paragrafin (1) fjalët: "5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "4.000 deri 5.000 euro".

Në paragrafin (2) fjalët: "1.000 deri 2.500 euro" zëvendësohen me fjalët: "250 euro".

Në paragrafin (3) fjalët: "3.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "2.000 deri 3.000 euro".

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"(4) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) dhe (3) të këtij neni personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 49

Në nenin 160-a në paragrafin (1) fjalët: "2.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "1.500 deri 2.000 euro".

Në paragrafin (2) fjalët: "6 00 deri 1.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "250 euro".

Në paragrafin (3) fjalët: "1.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "700 deri 1.000 euro".

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"(4) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) dhe (3) të këtij neni personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 50

Në nenin 161 në paragrafin (1) fjalët: "5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "4.000 deri 5.000 euro".

Në paragrafin (2) fjalët: "1.000 deri 2.500 euro" zëvendësohen me fjalët: "250 euro".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 51

Në nenin 161-a në paragrafin (1) fjalët: "7.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "5.000 deri 7.000 euro, kurse fjalët: "dhe të tregtarit individ" shlyhen".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik."

Në paragrafin (3) fjalët: "2.000 deri 3.500 euro" zëvendësohen me fjalët: "250 euro".

Neni 52

Në nenin 161-b paragrafi (1) fjalët: "7.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "5.000 deri 7.000 euro".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik."

Në paragrafin (3) fjalët: "2.000 deri 3.500 euro" zëvendësohen me fjalët: "250 euro".

Në paragrafin (4) fjalët: "6.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "4.000 deri 6.000 euro".

Neni 53

Në nenin 161-v në paragrafin (1) fjalët: "12.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "6.000 deri 10.000 euro".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik."

Në paragrafin (3) fjalët: "3.500 deri 6.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "250 euro".

Neni 54

Në nenin 162 në paragrafin (1) fjalët: "2.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "1.000 deri 2.000 euro".

Në paragrafin (2) fjalët: "100 deri 500 euro" zëvendësohen me fjalët: "250 euro".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 55

Në nenin 162-a në paragrafin (1) fjalët: "5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "3.000 deri 5.000 euro".

Në paragrafin (2) fjalët: "1.500 deri 2.500 euro" zëvendësohen me fjalët: "250 euro".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 56

Në nenin 162-b paragrafin (1) fjalët: "15.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "6.000 deri 10.000 euro".

Në paragrafin (2) fjalët: "5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "2.500 deri 5.000 euro".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) dhe (2) të këtij neni personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 57

Në nenin 163 në paragrafin (2) fjalët: "2.000 deri 3.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 500 euro".

Në paragrafin (3) fjalët: "3.000 deri 5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 500 euro".

Në paragrafin (4) fjalët: "1.000 deri 2.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 500 euro".

Në paragrafin (5) fjalët: "3.000 deri 5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 500 euro".

Në paragrafin (6) fjalët: "3.000 deri 5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 500 euro".

Në paragrafin (7) fjalët: "3.000 deri 5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 500 euro".

Në paragrafin (8) fjalët: "3.000 deri 6.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 500 euro".

Në paragrafin (9) fjalët: "3.000 deri 5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 500 euro".

Në paragrafin (10) fjalët: "1000 deri 2 000 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 500 euro".

Në paragrafin (11) fjalët: "3 000 deri 5 000 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 500 euro".

Në paragrafin (12) fjalët: "1.000 deri 2.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 500 euro".

Në paragrafin (13) fjalët: "500 deri 1.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 500 euro".

Neni 58

Në nenin 163-a në paragrafin (1) fjalët: "3.000 deri 5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "500 euro".

Neni 59

Në nenin 163-b paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Kundër aktvendimit të Komisionit nga paragrafi (1) i këtij neni, mund të ngrihet procedurë te organi kompetent në përputhje me Ligjin për kundërvajtje."

Neni 60

Neni 165 ndryshohet si vijon:

"(1) Për kundërvajtjet e parashikuara me këtë ligj, inspektorët nga neni 128 paragrafi (1) të këtij ligji, para paraqitjes së kërkesës për fillimin e procedurës

кундѐрвajtѐсе пара гjыкатѐс компетенте, респектившит органит кундѐрвajtѐс до тѐ зботојнѐ процедурѐ пѐр баразим дуке лѐшуар урдѐрпaгесe кундѐрвajtѐсе, нѐ пѐрпuthje ме Лигji пѐр кундѐрвajtje.

(2) Formѐн dhe пѐрmbajtjen e урдѐрпaгесѐс кундѐрвajtѐсе e пѐрсактон министри qѐ удѐхеq ме органин e администратѐс сhtѐтѐроре компетент пѐр крyerjen e пунѐве nga сфера e rregullimit тѐ hapѐsirѐс.”.

Нени 61

Нени 165-а ндрyшohет си вjон:

"Пѐрсактими i лartѐсисѐ сѐ гjобаве тѐ цилат janѐ пѐрсактуар ме кѐтѐ лигj крyhet нѐ пѐрпuthje ме Лигjin пѐр кундѐрвajtje.”.

Нени 62

(1) Dispozitat e нени 6 тѐ кѐтиј лигji ме тѐ цилат ндрyшohет нени 68 i лигjit до тѐ зботоhen edhe пѐр лејет e ндѐртимит тѐ лѐшуара дери нѐ дитѐн e hyрjes нѐ фуqи тѐ кѐтиј лигji, нѐ пѐрпuthje ме Лигjin пѐр ндѐртим ("Gazeta Zyrtare e Republikѐс сѐ Маqedонисѐ" numѐр 51/2005, 82/2008 dhe 106/2008) dhe Лигjin пѐр ндѐртим ("Gazeta Zyrtare e Republikѐс сѐ Маqedонисѐ" numѐр 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikѐс сѐ Маqedонисѐ сѐ Veriut" numѐр 244/19).

(2) Пѐр ндѐртимет инфраструктуроре тѐ линјѐс, пѐр пjesѐт функционале тѐ ндѐртимеve инфраструктуроре, си dhe пѐр ндѐртимет e инфраструктурѐс, тѐ пѐрбѐра nga мѐ шумѐ пjesѐ тѐ сѐ цилѐс тѐ пактѐн нјѐ пjesѐ пѐрбѐн инфраструктурѐ тѐ линјѐс, nga нени 57 параграфѐт (1) dhe (2) тѐ кѐтиј лигji, курсе пѐр тѐ цилат ѐсhtѐ калуар афати i ндѐртимит nga дита e plotфуqishmѐрисѐ сѐ лејес сѐ ндѐртимит, инвеститори, mundет нѐ афат преј нјѐ вити nga дита e hyрjes нѐ фуqи тѐ кѐтиј лигji, тѐ параquesѐ кѐркесѐ пѐр афат тѐ ри пѐр ндѐртимин, пор jo мѐ шумѐ се pesѐ вјет, гјатѐ сѐ цилѐс нук дуhet тѐ тејкалоhet периодha преј 15 витеш nga дита e hyрjes нѐ фуqи тѐ лејес сѐ ндѐртимит пѐр тѐ цилѐн ka калуар периодha e ндѐртимит.

Нени 63

Rregullat нѐнлигјоре тѐ парaпара ме кѐтѐ лигj до тѐ миратоhen нѐ афат преј tre муајш nga дита e hyрjes нѐ фуqи тѐ кѐтиј лигji.

Нени 64

Ky лигj hyn нѐ фуqи нѐ дитѐн e tetѐ nga дита e botimit нѐ "Gazetѐн Zyrtare тѐ Republikѐс сѐ Маqedонисѐ сѐ Veriut”.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

332.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1	Фискална каса	Марка: Синерџи Модел: SY47 Сериски број: AC370100695	1
2	Читач на бар кодови	Марка: Оптикон Модел: OPL 2001 RS232 ECR со адаптер	1
3	Софтверска програма	Производител: Акцент ДООЕЛ Скопје Модел: Collab Опис: Интегриран софтвер за водење на сметководствена евиденција, деловно-комерцијално работење и канцелариско работење	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Битола, а за потребите на СОЕУ „Јане Сандански“- Битола.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. Бр. 44-220/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

333.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1	Фискална каса	Марка: Синерџи Модел: SY47 Сериски број: AC370100681	1
2	Фискална каса	Марка: Синерџи Модел: SY47 Сериски број: AC370100682	1
3	Читач на бар кодови	Марка: Оптикон Модел: OPL 2001 RS232 ECR со адаптер	2
4	Софтверска програма	Производител: Акцент ДООЕЛ Скопје Модел: Collab Опис: Интегриран софтвер за водење на сметководствена евиденција, деловно-комерцијално работење и канцелариско работење	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за потребите на СЕПУГС „Арсени Јовков“- Скопје.